

Врз основа на член 20-г од Закон за вработените во јавниот сектор (Сл. весник бр. 27/14, и 14/20), член 22 и 23 од Закон за работните односи (Сл. весник бр.62/05 и 267/2020), а поради зголемен обем на работа, Директорот на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје објавува

### ЈАВЕН ОГЛАС 08/2021

#### за вработување на неопределено време на даватели на услуги во ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје на работно место

- 1. Оперативен техничар на реон Кеј, шифра КДР0305Б03028, реон Кеј, Сектор Градско зеленило,(1)**  
еден извршител,
  - **Посебни услови**
  - За ниво Б3 стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование.
  - за нивото Б3 најмалку една година работно искуство во струката;
  - Распоред на работно време
  - Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
  - Работни часови неделно 40 часа
  - Паричен нето износ на плата 21.098,00 денари
- 2. Проектант на зелени површини, шифра КДР0305Б01072, во Одделение за подигање зеленило, во Сектор за подигање зеленило, еден (1) извршител,**
  - Посебни услови
  - За нивото Б1 стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен (*Архитектура, урбанизам и планирање*)
  - со и без работно искуство;
  - Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
  - Работни часови неделно 40 часа
  - Паричен нето износ на плата 27.531,00 денари.
- 3. Соработник за координација и организација на проектни и развојни активности, шифра КДР0305Б01106, во Одделение за проектирање, планирање и развој, во Сектор за одржлив развој, еден (1) извршител,**
  - Посебни услови
  - стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен (*Архитектура, урбанизам и планирање, Организациони науки и управување (менаџмент)*)
  - најмалку три години работно искуство во струката;
  - Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
  - Работни часови неделно 40 часа
  - Паричен нето износ на плата 24.700,00 денари.
- 4. Помлад референт - евидентичар во Сектор - Одржлив развој, Одделение за проектирање, планирање и развој, шифра КДР0305Б04053, (2) двајца извршители,**
  - Посебни услови
  - најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование
  - за нивото Б4 со или без работно искуство во струката
  - Распоред на работно време
  - Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
  - Работни часови неделно 40 часа
  - Паричен нето износ на плата 19.297,00 денари.

5. **Одговорен инженер - соработник**, шифра/КДР0305Б01120, во .Одделение за ГИС, картографија и катастар, во Сектор за одржлив развој, еден (1) извршител,

- Посебни услови
- стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен (*Градежништво и водостопанство, Архитектура, планирање и урбанизам, Шумарство и хортикултура*)
- најмалку три години работно искуство во структурата;
- Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
- Работни часови неделно 40 часа
- Паричен нето износ на плата 24.958,00 денари.

Сите кандидти треба да ги исполнуваат општите услови:

- Да е државјанин на Р. С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот јазик
- Да е полнолетен
- Да има општа здравствена способност за работното место
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

НАПОМЕНА: Согласно годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година и правичната застапеност на заедниците, се предвидува вработување на: (4) Македонци, (1) Бошњак и (1) Влав.

Кандидатите доставуваат пријава која може да се превземе од веб страницата на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје.

Документи кои треба да се приложат заедно со пријавата се:

- Уверение за државјанство
- Копија од Лична карта или Извод од матична книга на родени
- Лекарско уверение
- Доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност
- Диплома за завршено образование
- Потврда за работно искуство доколку се бара.

Приложените документи кон пријавата во оригинал или копија заверени на нотар.

Постапката за селекција за вработување на давател на услуга е согласно Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги арх. бр. 02-1194/11 од 22.06.2017 година на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје.

Секој заинтересиран кандидат кој ги исполнува горенаведените услови може да ја достави својата пријава со приложени потребни документи) во седиштето на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје (Архива) или по пошта на бул. Илинден бр.104, 1000 Скопје во рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавување на огласот во дневен печат.

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот на кандидати се врши во рок од 60 дена, од 201 до 500 кандидати од 90 дена, над 500 кандидати од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Контакт: тел: 02/3070 112, e-mail: covecki.resursi@parkovi.com.mk

Сите доставени информации ќе се третираат како строго доверливи.

Задоцнетите и некомплетни пријави нема да бидат земени во предвид.

**Ј.П. „Паркови и зеленило“/N.P. „Parqe dhe gjelbërime“**  
**Директор / Drejtori**

---

**Dr. Ardijan Muça**